



СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД.

1830

Službeni vesnik

Makedonija

91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 61002 663-19644

Петок, 4 ноември 1983

БЕЛГРАД

БРОЈ 57

ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 39 динари. — Преплатата за 1983 година изнесува 1.425 динари. — Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. — Пошт. фах 226. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

706.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за дополнително на Законот за здружениот труд, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 2 ноември 1983 година.

П. бр. 288
2 ноември 1983 година
Белград

Претседател на
Претседателството
на СФРЈ,

Мика Шпиљак, с. р.

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/78), во член 146 се додаваат три нова става кои гласат:

„Работниците во основната организација можат да одлучат наместо преку жиро-сметката на основната организација да го остваруваат вкупниот приход на основната организација и да располагаат со средствата со кои управуваат преку жиро-сметката на работната организација во чијшто состав е основната организација.

Ако работниците во сите или во одделни основни организации во составот на работната организација решат преку жиро-сметката на работната организација да го остваруваат вкупниот приход на основната организација и да располагаат со средствата со кои управуваат, со самоуправна спогодба ги уредуваат меѓусебните права, обврските и одговорностите по таа основа, во согласност со сојузниот закон.

Во случајот од став 2 на овој член, секоја основна организација има интерна сметка со која се обезбедува работниците во основната организација да го утврдуваат и да го распоредуваат вкупниот приход на основната организација и да располагаат со сред-

ствата со кои управуваат и да ги остваруваат меѓусебните права, обврски и одговорности уредени со самоуправната спогодба од став 3 на овој член, во согласност со сојузниот закон.“

Член 2

Одредбите на овој закон се применуваат од 31 март 1984 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

707.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА УСТАВНИОТ ПОРЕДОК

Се прогласува Законот за Сојузниот совет за заштита на уставниот поредок, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 2 ноември 1983 година.

П. бр. 296
2 ноември 1983 година
Белград

Претседател на
Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА УСТАВНИОТ ПОРЕДОК

Член 1

Со овој закон се уредува делокругот и составот на Сојузниот совет за заштита на уставниот поредок (во натамошниот текст: Советот).

Член 2

Советот ги разгледува состојбата во областа на заштитата на уставниот поредок и прашањата за изградбата и остварувањето на основите на системот и утврдувањето и спроведувањето на политиката во таа област, прашањата значајни за политичкото

насочување и усогласување на работата на организациите што вршат работи на државната безбедност и за општествената контрола над таа работа, како и другите прашања значајни за безбедноста на земјата

Советот им дава на Собранието на СФРЈ, на Претседателството на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет мислења и предлози за прашањата што ги разгледувал, во согласност со нивните права, должности и одговорности утврдени со Уставот на СФРЈ

Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет можат да побарат, а соодветните републички и покраински органи да предложат Советот да разгледа определени прашања од областа на заштитата на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ.

Член 3

Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет можат, во рамките на насоките и ставовите што ќе ги утврдат, да му доверат на Советот да врши определени работи од нивната надлежност што се однесуваат на усогласувањето и насочувањето на работата на сојузните органи што вршат работи на државната безбедност

За вршењето на работите од став 1 на овој член Советот му одговара на Претседателството на СФРЈ односно на Сојузниот извршен совет

Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет го утврдуваат начинот на вршењето на работите од став 1 на овој член

Член 4

Советот го сочинуваат претседател и седум членови

Претседател и двајца членови на Советот именува Претседателството на СФРЈ од редот на своите членови, а еден член на Советот од редот на функционерите во органите на општествено-политичките организации во федерацијата, во спогодба со тие органи

Претседателот на Сојузниот извршен совет и функционерите што раководат со сојузните органи на управата во кои се вршат работи на државната безбедност, по својата положба се членови на Советот

Претседателот и членовите на Советот од став 2 на овој член се избираат на четири години

Кога советот ги разгледува прашањата од член 2 став 1 на овој закон, во неговата работа учествуваат и претставници на Собранието на СФРЈ, на органите на општествено-политичките организации во федерацијата и на соодветните органи на републиките и на автономните покраини, во согласност со деловникот на Советот

Член 5

Советот може, од сојузните органи на управата што вршат работи на државната безбедност да бара извештаи и други податоци што се значајни за вршењето на задачите и работите од чл 2 и 3 на овој закон и на друг начин да оставрува увид во работата на овие органи, како и да предлага, односно да презема мерки во согласност со овластувањата утврдени со овој закон

Советот може да бара извештаи и други податоци и од другите сојузни органи на управата и сојузни организации во чијшто делокруг се прашања од интерес за безбедноста на земјата

Член 6

Вршењето на стручните административно-техничките и на другите работи за потребите на Советот се обезбедува во службите на Претседателството на СФРЈ.

Советот има секретар кого го именува Претседателството на СФРЈ.

Член 7

Сојузниот совет за заштита на уставниот поредок, формиран со Законот за сојузните совети („Службен лист на СФРЈ“, бр 66/74, 17/78 и 40/78), ја продолжува работата под називот, со делокругот и во составот утврдени со овој закон

Претседателството на СФРЈ ќе ги именува претседателот и повите членови на Советот од член 4 став 2 на овој закон во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за сојузните совети („Службен лист на СФРЈ“, бр 66/74, 17/78 и 40/78)

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

708.

Ерз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА ЗА ЗАКОНОТ ЗА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПЕНЗИИТЕ НА БОРЦИТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 2 ноември 1983 година

П бр 300
2 ноември 1983 година
Белград

Претседател на
Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с р

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с р

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПЕНЗИИТЕ НА БОРЦИТЕ

Член 1

Во Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците („Службен лист на СФРЈ“, бр 39/74 и 68/81) во член 1 став 1 зборовите „чл 35 до 46 и член 71 на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр 35/72, 18/76, 58/76, 22/78 и 74/80)“ се заменуваат со зборовите „чл 49 до 60 и член 98 на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр 23/82 и 77/82)“

Во став 2 зборовите „чл 35 до 46 и 71“ се заменуваат со зборовите „чл 49 до 60, член 98 и член 104“.

Став 3 се менува и гласи:

„Ако на борците пред 9 септември 1943 година, на учесниците на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година од член 59 на Законот, како и на учесниците на народноослободителното движење на Грција од член 60 на Законот, кои стапиле во движењето односно почнале активна и организирана работа за тоа движење пред 9 септември 1943 година, односно на членовите на нивните семејства, како и на семејствата на паднатите борци, не би им припаѓала пензија без примената на чл. 49 до 60, член 98 и член 104 од Законот, федерацијата е должна да го покрие целокупниот износ на определена пензија.“

Член 2

Во член 2 точка 1 зборовите во заграда: „член 35 став 1, чл 45 и 46 и член 75 став 1“ се заменуваат со зборовите „чл 49, 50, 59 и 60 и член 100 ст. 1 и 4“.

Во точка 2 зборовите во заграда: „чл. 36 ст. 1 и 2 и чл 45 и 46“ се заменуваат со зборовите: „член 51 ст 1 и 2 и чл 59 и 60“.

Во точка 3 зборовите во заграда: „чл. 39, 40, 45 и 46“ се заменуваат со зборовите. „чл. 54, 55, 59 и 60“.

Во точка 4 зборовите во заграда: „чл. 37, 45 и 46“ се заменуваат со зборовите: „чл. 52, 59 и 60“.

Во точка 5 зборовите во заграда: „член 38 став 4, член 42 став 2 и чл 45 и 46“ се заменуваат со зборовите: „член 53 став 4, член 58 став 2 и чл. 59 и 60“.

Во точка 6 зборовите во заграда: „член 38 став 1 и чл 45 и 46“ се заменуваат со зборовите: „член 53 ст. 1 и 2 и чл 59 и 60“.

Во точка 7 зборовите: „чл. 35 до 40 и чл. 45 и 46“ се заменуваат со зборовите: „чл 49 до 55 и чл. 59 и 60“.

Во точка 8 зборовите во заграда: „член 71“ се заменуваат со зборовите: „член 98“.

Член 3

Во член 3 став 1 точка 1 зборовите: „чл 35 до 46“ се заменуваат со зборовите. „чл. 49 до 60“.

Во точка 2 зборовите: „член 36 став 1“ се заменуваат со зборовите: „член 51 став 1“, зборовите: „член 36 став 2“ — со зборовите: „член 51 став 2“, а зборовите „член 9 став 2“ — со зборовите. „член 21 став 2“.

Во точка 3 зборовите: „член 36 став 2“ се заменуваат со зборовите. „член 51 став 2“, а зборовите: „член 9 став 2“ — со зборовите. „член 21 став 2“.

Во точ 4 и 5 зборовите: „чл 35 до 46“ се заменуваат со зборовите „чл. 49 до 60“.

Во точка 6 зборовите. „член 27“ се заменуваат со зборовите: „член 44“.

Во точка 7 зборовите: „чл 35 до 46“ се заменуваат со зборовите: „чл. 49 до 60“.

Во став 2 зборовите: „чл 35 до 46“ се заменуваат со зборовите: „чл. 49 до 60“, а зборовите: „Матичната евиденција за осигурениците и уживателите на пензии“ — со зборовите: „Матичната евиденција за осигурениците и уживателите на правата од пензиското и инвалидското осигурување“.

Член 4

Во член 4 став 2 зборовите: „чл 35 до 46 и член 71“ се заменуваат со зборовите. „чл 49 до 60, член 98 и член 104“.

Во став 3 зборовите: „член 38 став 4“ се заменуваат со зборовите. „член 53 став 4“.

Во став 4 во третиот и седмиот ред зборовите: „чл 35 до 46“ се заменуваат со зборовите: „49 до 60“.

Во став 5 зборовите „член 42 став 2“ се заменуваат со зборовите: „член 58 став 2“.

Член 5

Во член 5 став 3 зборовите: „член 9 ст. 1 и 2, во врска со член 36 ст. 1 и 2“ се заменуваат со зборовите „член 21 ст. 1 и 2 во врска со член 51 ст. 1 и 2“.

Во став 4 зборовите: „чл. 35 до 46“ се заменуваат со зборовите: „чл. 49 до 60“.

Член 6

Во член 6 став 1 зборовите: „работни места“ се заменуваат со зборовите: „работи и задачи“, а зборовите во заграда: „член 56 став 3“ — со зборовите: „член 72 став 1“.

Во став 2 зборовите во заграда: „член 75 став 1“ се заменуваат со зборовите: „член 100 ст. 1 и 4“.

Член 7

Во член 14, во заградите, броевите: „33/76 и 32/81“ се заменуваат со броевите: „33/76, 32/81 и 68/81“ на сите три места.

Во шестиот ред зборовите: „чл. 10 и 15“ се заменуваат со зборовите: „чл. 10 до 15“.

Член 8

По член 14 се додава нов член 14а, кој гласи:

„Член 14а

За уживателите на пензии што го стекнале правото по 1 јануари 1982 година, при утврдувањето на износот на пензијата пресметана без примената на чл 49 до 60 од Законот, Заедницата, по службена должност, ќе го утврди најнискиот износ на пензијата односно додатните примања кон пензијата (заштитниот додаток и др)“.

Член 9

Член 13 од Законот за измени и дополненија на Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81) се брише.

Член 10

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да утврди пречистен текст на Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

709.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДОДАТЕН ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИНТЕР-АМЕРИКАНСКАТА БАНКА ЗА РАЗВОЈ ПО ПОВОД ШЕСТОТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА БАНКАТА

Се прогласува Законот за обезбедување средства на Федерацијата за додатен влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Интерамериканската банка за развој по повод шестото пополнување на средствата на банката, што го усвои Со-

бранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 3 ноември 1983 година.

П бр. 303
3 ноември 1983 година
Белград

Претседател на
Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДОДАТЕН ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИНТЕРАМЕРИКАНСКАТА БАНКА ЗА РАЗВОЈ ПО ПОВОД ШЕСТОТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА БАНКАТА

Член 1

Со овој закон се обезбедуваат средства за додатен влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Интерамериканската банка за развој по повод шестото пополнување на средствата на таа банка, согласно со Законот за ратификација на Спогодбата за основање на Интерамериканска банка за развој.

Додатниот влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Интерамериканската банка за развој по повод шестото пополнување на средствата на таа банка го опфаќа износот на додатниот влог во интеррегионалниот капитал — делот што се уплатува и делот што и се плаќа на Интерамериканската банка за развој по нејзино евентуално барање и придонесот за фондот за специјални операции на таа банка.

Член 2

Средствата за додатен влог во интеррегионалниот капитал — делот што се уплатува и придонесот за фондот за специјални операции на таа банка ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата во износ од 201.196.003 динари во конвертибилни девизи, како противвредност на 2.525.792 САД долари според курсот од 79,6566 за еден САД долар на 28 април 1983 година.

Член 3

Средствата од член 2 на овој закон ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата за одделни години, и тоа:

- 1) во Буџетот на федерацијата за 1984 година — 67.065.281 динар во конвертибилни девизи, како противвредност на 841.930 САД долари;
- 2) во Буџетот на федерацијата за 1985 година — 67.065.361 динар во конвертибилни девизи, како противвредност на 841.931 САД долар;
- 3) во Буџетот на федерацијата за 1986 година — 67.065.361 динар во конвертибилни девизи, како противвредност на 841.931 САД долар.

Во случај на промена на курсот на САД доларот спрема динарот ќе се изврши соодветно приспособување на износите на средствата утврдени во став 1 на овој член.

Член 4

Средствата утврдени во член 3 на овој закон се водат на посебни сметки на Интерамериканската банка за развој кај Народната банка на Југославија и можат, по барање на Интерамериканската банка за развој, да се користат во динари или во конвертибилни девизи.

Член 5

Средствата за додатен влог во интеррегионалниот капитал — делот што и се плаќа на Интерамериканската банка за развој по нејзино евентуално барање, ќе се обезбедат од постојаната буџетска резерва на федерацијата во конвертибилни девизи во противвредност до 11.243.120 САД долари, според курсот на САД долар спрема динарот што важи на денот на поднесеното барање.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

710.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВИ БАНКОТИ И КОВАНИ ПАРИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за издавање нови банкноти и ковани пари, што го усвои Собранието на СФРЈ, на Седницата на Соборот на републиките и покраините од 3 ноември 1983 година.

П бр. 306
3 ноември 1983 година
Белград

Претседател на
Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВИ БАНКОТИ И КОВАНИ ПАРИ

Член 1

Во Законот за издавање нови банкноти и ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр 33/65, 57/65, 54/67 и 15/70) во член 9 став 1 се менува и гласи:

„Почнувајќи од 1 јануари 1984 година ќе се врши заокружување на сите крајни пресметки и исплатни готовински и вирмански налози (исплатните листи на личните доходи, фактурите, вкупниот износ на потрошокот, пазарот, пресметката на каматата ингерната распределба и друго) според следниот распон во пари:

- од 1 пара до 24 пари на 0 пари
- од 25 пари до 49 пари на 50 пари

- од 51 пара до 74 пари на 50 пари
- од 75 пари до 100 пари на 100 пари (1 динар) "

Во став 2 зборовите: „1 јануари 1983 година“ се заменуваат со зборовите: „1 јануари 1984 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

711.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на Федерацијата за 1983 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 3 ноември 1983 година.

П бр 307

3 ноември 1983 година

Белград

Претседател на
Претседателството на СФРЈ,

Мика Шпиљак, с. р.

Претседател на
Собранието на СФРЈ,

Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОНИ

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр 77/82) во член 1 износот: „245 223,100 000“ се заменува со износот: „261 654,100 000“.

Член 2

Во член 2 износот „151 280,800 000“ се заменува со износот: „164.297,500 000“.

Член 3

Во член 3 износот „94.042,300 000“ се заменува со износот: „97 350,600 000“.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

712.

Врз основа на член 231 став 1 точка 5 и член 236 став 2 точ 1 и 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 122 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 3 ноември 1983 година, врз основа на согласност на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, донесува

ИЗМЕНИ НА РЕЗОЛУЦИЈАТА

ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ВО 1983 ГОДИНА

Во Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр 77/82 и 41/83) во точка 25 став 1 зборовите „во републиката односно во автономната покраина да можат да растат најмногу до 11%“, а приходите на самоуправниите интересни заедници од општествените дејности до 13%“ се заменуваат со зборовите: „и на самоуправниите интересни заедници од општествените дејности во републиката, односно во автономната покраина да можат да растат до 18%“, а зборовите „оние приходи што имаат карактер на лични примања и“ се заменуваат со зборовите: „средствата за исплата на пензиите и инвалидните со додатците и придонесите, средствата за надомест на разликата во цената на железничкиот сообраќај, средствата остварени од даноците од личниот доход за унапредување на земјоделското производство.“.

Собрание на СФРЈ

АС бр 277
3 ноември 1983 година
Белград

Претседател на
Собранието на СФРЈ,

Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател на Соборот
на републиките и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

713.

Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 3 ноември 1983 година разгледувајќи го Извештајот на Сојузниот комитет за труд, здравје и социјална политика за злоупотребата на опојните дроги и Информацијата на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи за активноста на органите за внатрешни работи врз спречувањето на недозволената трговија со опојни дроги, и тргувајќи од мислењата и предлозите содржани во извештаите на работните тела и изнесени на седницата на Сојузниот собор, констатира.

— дека злоупотребата на опојните дроги последниве години добива загрижувачки размери, зашто во постојан пораст се бројот на уживателите особено меѓу младите, и негативните појави што се последица од зависноста од опојни дроги (кривични дела и престапи), а зголемен е и обемот на недозволената трговија со опојни дроги,

— дека е во пораст бројот на провалите во аптеките и злоупотребата на рецептите за лекови со психотропни материи;

— дека е постојано присутна опасноста од недоволна трговија со опојни дроги поради географската положба, отвореноста на границите и многуте меѓународни патишта што водат низ нашата земја;

— дека е недоволна соработка и усогласеноста на работата на надлежните органи на управата, на стручните организации на здружен труд, општествено-политичките организации, општествените организации, заедниците и здруженијата на граѓаните во превентивното дејствување за спречување на злоупотребата на опојните дроги, во лекувањето, медицинската и социјалната рехабилитација на уживателите на опојни дроги;

— дека сојузните закони за производството и прометот на опојни дроги, за евиденциите во областа на здравството и ратификуваните конвенции за дрогите и психотропните супстанции — не се спроведуваат доволно ефикасно; и

— врз основа на член 129 ст. 1 и 2 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

I. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета дека е неопходно:

— да се обезбеди спроведување на сите пропишани мерки за спречување на недоволниот промет на опојни дроги на границата и во земјата, за спречување на појавите на провали во аптеките и во здравствените организации, и на злоупотребите на рецептите за лекови со психотропни материи, како и за спречување на недоволното производство на опојни дроги;

— да се унапредат превентивната работа за спречување и рано откривање на злоупотребите на опојните дроги во образовните, спортските и други организации, здруженијата на граѓаните, во семејствата и месните заедници;

— за лекување на наркоманите и за медицинска рехабилитација да се изработи и договори единствена медицинска доктрина и услови за нејзината примена;

— да се преиспитаат прописите и да се унапредат работата на општинските органи надлежни за работите на народната одбрана и на регрутните комисии при утврдувањето на способноста за служење на задолжителниот воен рок на младите кои се зависни од употребата на опојни дроги;

— да се обезбеди потполно и навремено водење на евиденција за податоците и појавите, како и поднесување на извештаи во проковите и на начин што е пропишан со сојузните закони за производството и прометот на опојните дроги и за евиденциите во областа на здравството;

— сите средства за општествено информирање, посебно средствата за јавно информирање, да водат убедлива и очигледна пропаганда против злоупотребите, недоволната трговија и производството на опојни дроги.

II. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги задолжува:

1) Сојузниот извршен совет, во рок од шест месеци, да утврди програма со која би се изградил заеднички концепт на борбата против злоупотребите на опојните дроги, недоволниот промет и производството на опојни дроги, приспособен кон потребите на нашето социјалистичко самоуправни општество. Со таа програма треба да се предвидат мерки за унапредување на организацијата, опремата и стручната работа на сојузните органи и организации надлежни за внатрешни работи, на пазината, здравството и социјалната заштита и за народната одбрана за спречување на злоупотребата на опојни-

те дроги, недоволната трговија и производството на опојни дроги, како и за договорно уредување на политиката за спречување и лекување од злоупотребата на спојните дроги во областите на образованието, здравството и социјалната заштита што е во надлежност на републиките и автономни покраини;

2) Сојузниот комитет за труд, здравје и социјална заштита да организира изработка и договорно утврдување на единствена медицинска доктрина за лекување на наркоманите и за нивна медицинска рехабилитација;

3) Одборот за труд, здравје и социјална политика и Одборот за внатрешна политика да го следат спроведувањето на овие заклучоци и за тоа да го известуваат Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

III. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ им препоручува:

1) на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, на градовите и општините во кои постои или може да настапи помасовна појава на злоупотреба на спојните дроги, тргнувајќи од програмата на Сојузниот извршен совет, да утврдат свои програми за борба против злоупотребата на опојните дроги, а и да формираат — таму каде што не постојат — координациони тела, на начин сличен на Комисијата на Сојузниот извршен совет за дроги;

2) на органите на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, Сојузот на социјалистичката младина, Сојузот на синдикатите, на општествените организации, заедниците и здруженијата во областа на образованието, физичката култура, здравството и социјалната заштита, во своите програми или во посебни програми, да предвидат и обезбедат спроведување на мерки за спречување на злоупотребата на опојните дроги.

IV. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 515-4/33-025
3 ноември 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

714.

Врз база на извршната расправа во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за Извештајот на органите на пазарната инспекција за надзорот над применувањето на прописите во областа на прометот, цените и квалитетот на стоките и услугите за првото полугодие од 1983 година и Извештајот за резултатите од надзорот над применувањето на прописите за цените во периодот по укинувањето на Одлуката за највисокото ниво на цените за сите производи и услуги, како и врз основа на Опените и ставовите на Сојузниот извршен совет по повод нивното разгледување, Собранието на СФРЈ, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата за Соборот на републиките и покраините од 3 ноември 1983 година, ги донесе следниве

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Разгледувајќи ги појавите и проблемите установени при вршењето на инспекциска контрола во

посматраниот период, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ оценува дека е во мошне сериозен пораст нарушувањето на законитоста во областа на прометот, цените и квалитетот на стоките и услугите. Незаконитиот скок на цените беше доминантна форма на кршење на прописите. Дојде и до сериозно опаѓање на квалитетот на стоките и услугите. Се изразени се тенденциите на затворање на пазарот во локални рамки при што се приклучни разни спекулации во прометот на стоки и услуги, посебно изразени во задржувањето на стоки од продажба во очекување на зголемување на цените и во незаконитото стекнување добивка по основа на зголемување на цените. Осетно е намалена одговорноста на одделни субјекти за спроведувањето на законите и другите прописи и сериозно е нарушена дисциплината и деловниот морал и однесувањето на многу учесници во веригата на прометот на стоки и услуги.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ предупредува на тоа дека утврдените појави на кршење на законските прописи не се јавуваат како осамени случаи туку се претвораат во постојана практика што е неопходна и што не може да се толерира и треба да се спречува со најенергични мерки.

2. Застапена е активноста на органите на пазарните инспекции во потлед на откривањето на прекршителите на прописите и утврдувањето на негативните појави и последици настанати поради кршење на прописите. Меѓутоа, преземените мерки од страна на органите на пазарните инспекции на сите подрачја не далоа соодветни резултати сразмерно на обемот на извршените работи. Различен е односот во одделни општествено-политички заедници спрема инспекциите и поднесените пријави на нивните органи. Се применуваат различни мерила и критериуми од страна на надлежните органи за откривање, гонење и пресудување. Присуството на субјективизам, како и отпор во одделни општествено-политички заедници во потлед на почитувањето на прописите за цените, за прометот на стоки и за квалитетот на производите и неодоливо однесување на одделни субјекти во врска со поднесените барања, односно при одлучувањето за цените, како и зголемувањето на цените што е значително поголемо од она што е економски и општествено оправдано, условија различни ефекти од преземените мерки на подрачјето на одделни општествено-политички заедници.

3. Заради ефикасно спречување и отстранување на мошне високите и неоправдани зголемувања на цените до кои дојде по укинувањето на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на сите производи и услуги, покрај предложените и преземените мерки, потребно е што побргу републиките и покраинските прописи од областа на цените да се усогласат со сојузните одлуки, бидејќи тоа, помеѓу другото, придонесува за нарушување на единството на југословенскиот пазар.

Ситуацијата во областа на цените бара со поширока општествена акција да се обезбеди доследно спроведување на ставот за враќање на ценовиците на преиспитување на сите нивоа. Треба да се преиспита оправданоста на високите корекции на цените (без оглед на формалното покривање со донесените одлуки за поместување на цените) и да се обезбеди строга контрола на примената на договорените критериуми во доставените ценовници.

За ефектите од преземените мерки (во врска со утврдените неправилности по укинувањето на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на сите производи и услуги) Сојузниот извршен совет, во соработка со надлежните републички и покраински органи, ќе го извести Собранието на СФРЈ најдоцна до крајот на оваа година.

4. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува дека, заради запирање на падното опаѓање на квалитетот на одделни производи, е неопходна строга контрола на примената на стандардите за квалитетот на производите за широка потрошувачка, а посебно кога се работи за земјоделско-прехранбените производи. Покрај унифицирањето на соодветните прописи и преиспитувањето односно усовршувањето на постојните стандарди, неопходно е да се донесат и нови стандарди, таму каде што досега ги немаше, што подразбира и позначително заострување на материјалните санкции за непочитување на пропишаните стандарди за квалитетот на производите.

5. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ оценува дека е неопходно да се обезбеди значително поинтензивна и поефикасна активност на сите субјекти на општеството, а посебно на органите на пазарната инспекција. Затоа е потребно да се обезбеди идентичен пристап и примена на единствените критериуми во ангажирањето на инспекциските органи во сите општествено-политички заедници, како во постапката за контрола, така и во постапката за почитување и примена на законитоста. Исто така е неопходно да се заострат санкциите за незаконито и неморално однесување на пазарот.

6. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ја истакнува потребата од што поитно преиспитување на положбата и функционирањето на инспекциските органи на сите нивоа, заради нивно оспособување за вршење на функциите што им се доверени, односно за што поефикасно спречување и отстранување на неоправданите зголемувања на цените и на сите други негативни појави и неправилности во функционирањето на единствениот југословенски пазар.

Заради поголема ефикасност и единственост во примената на прописите, да се преиспитаат соодветните сојузни, републички и покраински прописи и да се отстранат определени нејаснотии и неусогласености во тие прописи и во нивната примена.

7. Неопходно е сите органи и организации, во рамките на своите надлежности, како и сите општествени субјекти, со целосна одговорност да ги извршуваат своите обврски и да преземаат мерки и други активности во правец на отстранување на причините и состојбите што му одговараат на незаконитото и неморално однесување, као и утврдување на поединечна и колективна одговорност на сите нивоа, вклучувајќи ја и целосната одговорност на заедниците за работи на цените и на другите општествени субјекти и поединци кои доведоа до нарушување на законитоста.

Треба да се преземат сите неопходни мерки да се зафати незаконитото стекната добивка по основа на зголемување на цените.

8. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ.“

Собрание на СФРЈ

Бр 063-147/83-047
3 ноември 1983 година
Белград

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. в.

Претседател на
Соборот на републиките
и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

715.

Врз основа на член 279 став 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со член 4 од Законот за обезбедување средства за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/79) и со член 3 од Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/80), Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 3 ноември 1983 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ШТО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ГИ УПЛАТИЛЕ ЗА 1982 ГОДИНА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА

1. Основица за валоризација на средствата за 1982 година се средствата што републиките и автономните покраини ги уплатиле за 1982 година до 15 јануари 1983 година и средствата што републиките и автономните покраини ги уплатиле за 1981 година по 15 јануари 1982 година, сведени на основицата за валоризација според Одлуката за утврдување структурата на средствата што претставуваат основица за валоризација на средства за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/81), и тоа:

	Динари
1) средства без обврска за враќање	
— СР Босна и Херцеговина	532.038 225
— СР Македонија	259 340 603
— СР Словенија	762,667 094
— СР Србија, без териториите на автономните покраини	1 135,499 736
— СР Хрватска	1 249 852 330
— СР Црна Гора	98,759 236
— САП Војводина	522,620 647
— САП Косово	122,417 995
2) средства во вид на кредит	
— СР Босна и Херцеговина	316,000 919
— СР Македонија	138,929 256
— СР Словенија	407,694 230
— СР Србија без териториите на автономните покраини	606,994 570
— СР Хрватска	668,123 445
— СР Црна Гора	52,793.119
— САП Војводина	279,374 114
— САП Косово	55.824 303

2) Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се валоризираат по следната структура.

1) износот од 6 340,675 243 динари, односно 87,35% од вкупно утврдената основица за валоризација за 1982 година ќе се валоризира по основа на зголемувањето на цените на градењето со примена на индексот од 231,9% за мената на градењето во 1982 година во однос на 1979 година;

2) износот од 918,254 629 динари, односно 12,65% од вкупно утврдената основица за валоризација за 1982 година ќе се валоризира по основа на зголемување на цените на инвестиционата опрема, со примена на индексот од 230,3% за зголемувањето на цените на инвестиционата опрема во 1982 година во однос на 1979 година.

3) Средствата за валоризација за 1982 година утврдени со примена на индексот на цените и структурата, согласно со точка 2 од оваа одлука, изнесуваат 9 564,427,701 динари, и тоа:

1) износот од 6,236 499 172 динари по основа на средствата без обврска за враќање;

2) износот од 3.327,923 529 динари по основа на кредитот.

Средствата од став 1 на оваа точка ќе ги обезбедат републиките и автономните покраини, и тоа:

	Динари
1) средства на име валоризација без обврска за враќање.	
— СР Босна и Херцеговина	766,893 512
— СР Македонија	341,709 383
— СР Словенија	1 004,896 646
— СР Србија без териториите на автономните покраини	1 496,144 104
— СР Хрватска	1 646,816 120
— СР Црна Гора	130,126 099
— САП Војводина	638,609 407
— САП Косово	161,298 991
2) средства на име валоризација, што се даваат во вид на кредит	
— СР Босна и Херцеговина	416,365.497
— СР Македонија	183,054 369
— СР Словенија	537,181 383
— СР Србија, без териториите на автономните покраини	799 781 205
— СР Хрватска	380,325 120
— СР Црна Гора	69,560 662
— САП Војводина	368,105.707
— САП Косово	73,554 576

4) Средствата од точка 3 на оваа одлука на име валоризација за 1982 година републиките и автономните покраини ќе ги уплатат согласно со член 8 ст 2 и 3 од Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година.

5) Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр 228
3 ноември 1983 година
Белград

Претседател на
Собранието на СФРЈ

Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател на Соборот
на републиките и покраините,

Антун Бубиќ, с. р.

716.

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и чл 17 и 104 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 3 ноември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

1 Општествениот план на Југославија, општествените планови на општествено-политичките заедници и плановите на самоуправните организации и заедници ќе се донесат за периодот од 1986 до 1990 година.

Сите носители на планирањето во постапката на подготвувањето на општествените планови на општествено-политичките заедници, односно на плановите на самоуправните организации и заедници ќе тргнуваат од Долгорочната програма за економска стабилизација и од долгорочниот план на Југославија, од промените во структурата на производствените сили на општеството и од развојот на социјалистичките самоуправни производствени односи, што ќе бидат засновани врз научните сознанија и оценките на условите и можностите на општествено-економскиот развој.

Во подготвувањето на плановите ќе се тргнува од карактерот на плановите утврдени во Долгорочната програма за економска стабилизација и од односите помеѓу носителите на планирањето што произлегуваат од таа програма и во Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија. При тоа треба да се обезбеди поефикасна постапка на спогодување и договарање за основите на плановите и за донесувањето на плановите.

2 Сојузниот извршен совет, во договор со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, до крајот на ноември 1983 година, ќе утврдат Програма за работа врз подготвување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година, а надлежните органи на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките заедници, во согласност со начелото на истовременост и континуитет на планирањето, до крајот на декември 1983 година ќе ги утврдат своите програми за работа врз подготвувањето на плановите и ќе преземат потребни активности самоуправните спогодби и договорите за основите на плановите да се подготват и склучат и плановите да се донесат во согласност со роковите предвидени за поднесување до Собранието на СФРЈ нацрт односно предлог на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година.

3 Сојузниот извршен совет, во соработка со надлежните републички и покраински органи, врз основа на претходно прибавено мислење од органите на Стопанската комора на Југославија и на Сојузот на синдикатите на Југославија, до 15 март 1984 година ќе ја пропише задолжителната единствена методологија на планирањето и минимумот на задолжителните единствени показатели, во согласност со системот на планирањето.

4 Сојузниот извршен совет до 15 март 1984 година до Собранието на СФРЈ ќе поднесе предлог на основните насоки и рамки за донесување мерки на економската политика за периодот од 1986 до 1990 година.

5 Сојузниот извршен совет, врз основа на договорот за основите на Општествениот план на Југо-

славија во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, ќе му поднесе на Собранието на СФРЈ Нацрт на општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година до 31 мај 1985 година.

Сојузниот извршен совет врз основа на договорите за основите на општествениот план на Југославија и врз основа на усогласените ставови на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини во Собранието на СФРЈ за Нацртот на општествениот план на Југославија, ќе го утврди и ќе го поднесе до Собранието на СФРЈ предлогот на општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година, до 31 октомври 1985 година.

6. Работата врз подготвувањето на општествениот план на Југославија, на плановите на општествено-политичките заедници и на плановите на самоуправните организации и заедници за периодот од 1986 до 1990 година ќе почне од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр 265
3 ноември 1983 година
Белград

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател на Соборот
на републиките и покраините,
Автул Бубиќ, с. р.

717.

Врз основа на член 281 став 1 точка 14 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 11 ст. 1 и 2 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 3 ноември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1983 ДО 1985 ГОДИНА

1 Се утврдува Програмата за измена и дополнување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година, што е составен дел на Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/82 и 25/83).

2 Програмата за измена и дополнување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година претставува составен дел на оваа одлука.

3 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 267
3 ноември 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

718.

Врз основа на член 281 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 3 ноември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ДА БИДЕ УЧЕСНИК ВО СКЛУЧУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ШТЕДЕЊЕТО И РАЦИОНАЛНОТО КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА, КАКО И ЗА СОЛИДАРНОСТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕДОСТИГ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1 Се усвојува Предлогот Собранието на СФРЈ да биде учесник во склучувањето на Општествениот договор за штедењето и рационалното користење на електричната енергија, како и за солидарноста на републиките и автономните покраини, во случај на недостиг на електрична енергија

2 Се задолжува Одборот на Соборот на републиките и покраините за општествен план и развојна политика да учествува во постапката за подготовка на овој општествен договор.

Собрание на СФРЈ

АС бр 195
3 ноември 1983 година
Белград

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател на
Соборот на републиките
и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

719.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 283 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 44 став 1 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“ бр 49/76 и 41/81), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 3 ноември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БАНКНОТИ ОД 2.000 И 5.000 ДИНАРИ

1 Народната банка на Југославија ќе издаде банкноти од 2.000 и 5.000 динари

2 Оваа одлука влегува во сила од денот на издавањето во „Службен лист на СФРЈ“

Собрание на СФРЈ

АС бр 273
3 ноември 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател на
Соборот на републиките
и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

720.

Врз основа на член 236 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со точка 6 став 2 од Одлуката за утврдување на приходите од царини и други увозни давачки што во 1982 година ѝ се отстапуваат на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/81), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 3 ноември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОТ НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ЗА 1982 ГОДИНА

Се потврдува Завршната сметка на Фондот на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство за 1982 година, што ја донесе Собранието на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство со својата одлука бр. СП 420/2-04 од 31 мај 1983 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр 276
3 ноември 1983 година
Белград

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

721.

Врз основа на член 288 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 3 од Законот за Советот на федерацијата, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Сојузниот собор од 3 ноември 1983 година, и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 3 ноември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

За член на Советот на федерацијата се избира Владимир Кривиќ досегашен судија на Уставниот суд на Југославија.

Собрание на СФРЈ

АС бр 288
3 ноември 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател на
Соборот на републиките
и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

722.

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија а во врска со член 18 став 3 од Законот за Сојузното јавно обвинителство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 3 ноември 1983 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 3 ноември 1983 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА СОЈУЗНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ**

I

Се разрешува од должноста заменик на сојузниот јавен обвинител м-р Крсте Чаловски, по лично барање, поради одење на нова должност.

II

За заменик на сојузниот јавен обвинител се именува Сашо Иваноски, помошник на секретарот за законодавство на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр 293
3 ноември 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател на
Соборот на републиките
и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

723.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија а во врска со член 19 став 3 од Законот за Сојузното јавно обвинителство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 3 ноември 1983 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 3 ноември 1983 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗЕН ЈАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ**

I

Се разрешува од должноста сојузен јавен правобранител Драго Драгоевиќ, поради истекот на времето на кое е именуван на таа функција.

II

За сојузен јавен правобранител се именува м-р Крсте Чаловски, досегашен заменик на сојузниот јавен обвинител.

Собрание на СФРЈ

АС бр 294
3 ноември 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател на
Соборот на републиките
и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

724.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 103 од Законот за Службата на општественото книговодство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 3 ноември 1983 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 3 ноември 1983 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО**

I

Се разрешува од должноста генерален директор на Службата на општественото книговодство Милорад Бировлев, поради истекот на времето на кое е именуван на таа функција.

II

За генерален директор на Службата на општественото книговодство се именува м-р Гемшит Дуриќи, гувернер на Народната банка на Косово.

Собрание на СФРЈ

АС бр 296
3 ноември 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател на
Соборот на републиките
и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

725.

Врз основа на чл. 59 и 60 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД СЕ ДОЛЖНИ ДА ДОСТАВУВААТ ЦЕНОВНИЦИ ДО СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ ЗАВЕРКА

1 Во Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на определени производи и услуги и за определување на производитите и услугите од надлежноста на федерацијата за кои организациите на здружен труд се должни да доставуваат ценовници до Сојузната заедница за работи на цените заради заверка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/83) во точка 2 став 1 подгрупата: „011523 Производство на патнички автомобили“ се брише

2 По точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на цените на делови, уреди, опрема и прибор за патнички автомобили, ако производителските организации на здружен труд цените на тие производи ги формираат со самоуправна спогодба за цоните склучена со производителите на патнички автомобили.“

3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е п бр 577
27 октомври 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с р.

726.

Врз основа на член 28 став 7 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/82), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА ПРАТКИ НА РАСТЕНИЈА ШТО СЕ ИЗВОЗУВААТ ИЛИ РЕЕКСПОРТИРААТ

Член 1

За пратка на растенија што се извозува се издава уверение за здравствената состојба на пратката на растенија (фитосанитетско уверение) на образецот ФУ

За пратка на растенија што се реекспортира се издава уверение за здравствената состојба на пратката на растенија (фитосанитетско уверение за реекспорт) на образецот ФУР.

Обрасците ФУ и ФУР од ст. 1 и 2 на овој член се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Член 2

Образецот ФУ во левиот горен агол го содржи натписот: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“, под тоа називот на републиката, односно автономната покраина, ако уверението го издава надлежниот орган за заштита на растенијата во републиката, односно автономната покраина, а под тоа називот на надлежниот орган за заштита на растенијата во републиката, односно автономната покраина односно: „Сојузен комитет за земјоделство“, ако уверението го издава гранична станица за заштита на растенијата. Под тој текст е отпечатен називот „Служба за заштита на растенијата“. Во десниот горен агол се наоѓа место за запишување на бројот на фитосанитетското уверение.

На средината од образецот ФУ со крупни букви е отпечатен називот: „Фитосанитетско уверение“.

Под називот: „Фитосанитетско уверение“ се отпечатени рубрики во кои се внесува:

1) називот на организацијата за заштита на растенијата;

2) називот на земјата во која се извозува пратката.

Под називот на земјата во која се извозува пратката со крупни букви на средината е отпечатен текстот: „Опис на пратката“, со рубрики во кои се внесува:

1) називот и адресата на извозникот;

2) пријавениот назив и адреса на примачот;

3) бројот и описот на пратката;

4) карактеристичните ознаки;

5) потеклото на пратката;

6) пријавените превозни средства;

7) пријавеното место на влегување;

8) називот на производот и пријавената количина,

9) ботаничкиот назив на растенијата.

Под рубриците од став 4 на овој член е отпечатен текстот: „Со ова се потврдува дека при прегледот на горенаведените растенија или растителни производи е применета соодветна постапка и е утврдено дека не се заразени од карантински штетници и дека практично не се заразени од други опасни штетници, како и дека одговараат на барањата на земјата увозничка.“

Под текстот од став 5 на овој член на средината со крупни букви е отпечатен називот: „Постапка на дезинфекција и/или дезинфекција“, а под тој назив се отпечатени рубрики во кои се внесува: датумот, постапката, средството (активната материја), траењето и температурата, концентрацијата, додатна информација и додатна декларација.

Под текстот од став 6 на овој член од десната страна се отпечатени рубрики во кои се внесува: местото на издавање на фитосанитетското уверение, името на овластеното лице и датумот на издавање, а под тие рубрики е местото за потпис на овластеното лице. Од левата страна е местото за печат на надлежниот орган.

На крајот од образецот ФУ е отпечатен текстот:

„Никаква финајсиска одговорност во врска со ова уверение не ќе поднесува Службата за заштита на растенијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ниту нејзиниот службеник, односно претставник.“

Член 3

Образецот ФУР во левиот горен агол го содржи натписот: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“, под тоа називот на републиката, односно автономната покраина, ако уверението го издава надлежниот орган за заштита на растенијата во републиката, односно автономната покраина, а под тоа

назив на надлежниот орган за заштита на растенијата во републиката, односно автономната покраина односно: „Сојузен комитет за земјоделство“ ако уверението го издава гранична станица за заштита на растенијата. Под тој текст е отпечатен називот: „Служба за заштита на растенијата“ Во десниот горен агол се наоѓа место за запишување на бројот на фитосанитетското уверение за реекспорт.

На средината од образецот ФУР со крупни букви е отпечатен називот: „Фитосанитетско уверение за реекспорт“.

Под називот: „Фитосанитетско уверение за реекспорт“ се отпечатени рубрики во кои се внесува:

1) називот на организацијата за заштита на растенијата;

2) називот на земјата во која се реекспортира пратката.

Под називот на земјата во која се реекспортира пратката на средината со крупни букви е отпечатен текстот: „Опис на пратката“, со рубрики во кои се внесува:

- 1) називот и адресата на извозникот,
- 2) пријавениот назив и адреса на примачот,
- 3) бројот и описот на пратката;
- 4) карактеристичните ознаки;
- 5) потеклото на пратката;
- 6) пријавените превозни средства,
- 7) пријавеното место на влегување,
- 8) називот на производот и пријавената количина;
- 9) ботаничкиот назив на растенијата.

Под рубриците од став 4 на овој член е отпечатен текстот: „Со ова се потврдува дека гореописаните растенија или растителни производи се увезени во СФР Југославија (земја во која се произведени) врз основа на фитосанитетското уверение бр _____ чиј оригинал _____ е заверена автентична копија _____ е приложен кон ова уверение, дека се пакувани _____ препакувани _____ во првобитни _____ нови _____ контейнери; дека врз основа на оригиналното фитосанитетско уверение и додатниот преглед _____ е утврдено дека се во согласност со важечките фитосанитетски прописи на земјата увозничка, и дека во текот на складирањето во СФР Југославија пратката не е изложена на ризик од зараза или инфекција“.

Под текстот од став 5 на овој член на средината со крупни букви е отпечатен називот: „Постапка на

дезинфектација и/или дезинфекција а под тој назив се отпечатени рубриците во кои се внесува: датумот, постапката, средството (активната материја), траењето и температурата, концентрацијата, додатна информација и додатна декларација.

Под текстот од став 6 на овој член од десната страна се отпечатени рубрики во кои се внесува: местото на издавање на уверението, името на овластениот службеник и датумот на издавање, а под тие рубрики е местото за потпис на овластеното лице. Од левата страна е местото за печат на надлежниот орган.

На крајот од образецот ФУР е отпечатен текстот: „Никаква финансиска одговорност во врска со ова уверение не ќе поднесува Службата за заштита на растенијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ниту нејзиниот службеник, односно претставник.“.

Член 4

Уверенијата за здравствената состојба на пратки на растенија од член 1 на овој правилник, што се издаваат на образците ФУ и ФУР, се заверуваат со печати, и тоа: ако уверението го издава надлежниот орган за заштита на растенијата во републиката, односно автономната покраина — со печатот на тој надлежен орган, а ако уверението го издава Сојузниот комитет за земјоделство — Гранична станица за заштита на растенијата — со печатот на таа гранична станица.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот на уверението за здравствената состојба на пратка на растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/77).

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 6144/1

26 октомври 1983 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
д-р Бранко Јовановиќ, с.р.

Образец ФУ

Бр _____

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

(назив на републиката, односно автономната покраина, ако уверението го издава надлежниот орган за заштита на растенијата во републиката, односно автономната покраина)

(назив на надлежниот орган за заштита на растенијата во републиката, односно автономната покраина, односно „Сојузен комитет за земјоделство“ ако уверението го издава граничната станица за заштита на растенијата)

Служба за заштита на растенијата

ФИТОСАНИТЕТСКО УВЕРЕНИЕ

За: _____
(назив на организацијата за заштита на растенијата)

Од: _____
(назив на земјата во која се извозува пратката)

ОПИС НА ПРАТКАТА

Назив и адреса на извозникот _____
 Пријавен назив и адреса на примачот _____
 Број и опис на пратката _____
 Карактеристични ознаки _____
 Потекло на пратката _____
 Пријавени превозни средства _____
 Пријавено место на влегување _____
 Назив на производот и пријавена количина _____
 Ботанички назив на пратката _____

Со ова се потврдува дека при прегледот на горенаведените растенија или растителни производи е применета соодветна постапка и дека е утврдено оти не се заразени од карантински штетници и дека практично не се заразени од други опасни штетници, како и дека одговараат на барањата на земјата увозничка.

ПОСТАПКА НА ДЕЗИНФЕСТАЦИЈА И/ИЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЈА

Датум _____ Постапка _____
 Средство (активна материја) _____ Траење и температура _____
 Концентрација _____ Додатна информација _____
 Додатна декларација _____

(Печат на надлежниот орган)

Место на издавањето _____
 Име на овластеното лице _____
 Датум на издавањето _____

(потпис на овластеното лице)

Никаква финансиска одговорност во врска со ова уверение не ќе поднесува Службата за заштита на растенијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ниту некој од нејзините службеници, односно претставници.

Образец ФУР

Бр. _____

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

(назив на републиката, односно автономната покраина, ако уверението го издава надлежниот орган за заштита на растенијата во републиката, односно автономната покраина)

(назив на надлежниот орган за заштита на растенијата во републиката, односно автономната покраина, односно „Сојузен комитет за земјоделство“ ако уверението го издава гранична станица за заштита на растенијата)

Служба за заштита на растенијата

ФИТОСАНИТЕТСКО УВЕРЕНИЕ ЗА РЕЕКСПОРТ

За: _____
 (назив на организацијата за заштита на растенијата)

Од: _____
 (назив на земјата во која се реекспортира пратката)

ОПИС НА ПРАТКАТА

Назив и адреса на извозникот _____
 Пријавен назив и адреса на примачот _____
 Број и опис на пратката _____
 Карактеристични ознаки _____
 Потекло на пратката _____
 Пријавени превозни средства _____
 Пријавено место на влегување _____
 Назив на производот и пријавена количина _____
 Ботанички назив на растенијата _____

Со ова се потврдува дека гореописаните растенија или растителни производи се увезени во СФР Југославија од _____
 (земја во која се произведени)

врс основа на фитосанитетското уверение бр. _____, чиј оригинал е заверена автентична копија _____ приложена кон ова уверение, дека се пакувани _____ препакувани _____ во првобитни _____ нови _____ контејнери; дека врс основа на оригиналното фитосанитетско уверение и додатниот преглед _____, е утврдено дека се во согласност со важечките фитосанитетски прописи на земјата увозничка, и дека во текот на складирањето во СФР Југославија пратката не е изложена на ризик од зараза или инфекција.

ПОСТАПКА НА ДЕЗИНФЕСТАЦИЈА И/ИЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЈА

Датум _____ Постапка _____
 Средства (активна материја) _____ Траење и температура _____
 Концентрација _____ Додатна информација _____

Додатна декларација _____

(Печат на надлежниот орган)

Место на издавањето на уверението _____
 Име на овластениот службеник _____
 Датум на издавањето _____
 (потпис на овластеното лице)

Никаква финансиска одговорност во врска со ова уверение не ќе поднесува Службата за заштита на растенијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ниту нејзиниот службеник, односно претставник.

727.

Врс основа на член 56 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Советот на Сојузната заедница за работи на цените донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД СЕ ДОЛЖНИ ДА ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТИВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ ДО СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ, ЗАРАДИ СЛЕДЕЊЕ

1. Во Одлуката за определување на производи и услугите од надлежноста на федерацијата за кои организациите на здружен труд се должни да доставуваат известувања за цените до Сојузната заедница за работи на цените, заради следење

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/83) во точка 1 подгрупата „011525 Производство на моторцикли и мопеди“ се брише

2. Во точка 9 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од став 1 на оваа точка, одредбите од оваа одлука не се однесуваат на патнички автомобили, моторцикли и мопеди и на нивните резервни делови, уреди, опрема и прибор, ако организациите на здружен труд што произведуваат резервни делови, уреди, опрема и прибор склучат самоуправна спогодба за цените со организациите на здружен труд што произведуваат патнички автомобили, моторцикли и мопеди“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 7604/1
 28 октомври 1983 година
 Белград

Претседател
 на Советот на заедницата
 за работи на цените,
Никола Филиповиќ, с. р.

728.

Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Собранието на Социјалистичка Република Србија, Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, Собранието на град Нови Сад и Сојузот за физичка култура на Југославија склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 36. СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО ПИНГ-ПОНГ, ШТО Е ОДРЖАНО 1981 ГОДИНА ВО НОВИ САД

Член 1

Со овој општествен договор (во натамошниот текст: Договорот) се утврдуваат обврските на учесниците на Договорот во финансирањето на 36 светско првенство во пинг-понг, што е одржано 1981 година во Нови Сад (во натамошниот текст: СПЕНС).

Член 2

Учесниците на Договорот констатираат:

1) дека на Југославија и е доверено организирањето и одржувањето на светско првенство во пинг-понг;

2) дека 36 светско првенство во пинг-понг е одржано во Нови Сад од 14 до 26 април 1981 година;

3) дека одржувањето на светското првенство во пинг-понг во Југославија претставува значаен и крупен придонес на меѓународниот углед на самоуправната и неврзаната политика;

4) дека одржувањето на светското првенство на пинг-понг претставува поттик за развојот и јакнењето на целокупната спортска активност во Југославија и истовремено претставува афирмација на југословенскиот спорт како во Југославија така и на меѓународен план

Член 3

Учесниците на Договорот констатираат дека за финансирање на СПЕНС е потребно да се обезбеди износ од 1 862 милиони динари, и тоа

1) за изградба на спортски објекти неопходни за одржување на СПЕНС — 1 862 милиона динари;

2) за покривање на трошоците за организирање и одржување на СПЕНС — 100 милиони динари.

Износот од став 1 на овој член е утврден врз основа на трошоците за изградба на спортски објекти и трошоците за организирање и одржување, што ги утврди Организациониот комитет на СПЕНС. Тој износ е утврден договорно и претставува основица за конечното учество на републиките и автономните покраини во финансирањето на СПЕНС.

Претсметката на трошоците за изградба на спортски објекти, како и за организирање и одржување на СПЕНС, е дадена во прилог на Договорот и е негов составен дел.

Документацијата по Претсметката од став 3 на овој член се наоѓа во Организациониот комитет на СПЕНС во Нови Сад и секој учесник на Договорот има право на увид во кој и да е документ што претставува дел од таа претсметка.

Трошоците над износот утврден во став 1 од свој член ќе ги поднесува инвеститорот — Собранието на град Нови Сад.

Член 4

Износот од член 3 на Договорот ќе го обезбедат, и тоа:

1) Собранието на град Нови Сад и Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	1 686,232.000 динари, или 86%;
2) републиките и Социјалистичка Автономна Покраина Косово	245,467 000 динари, или 12,5%;
3) буџетот на федерацијата	30,300.000 динари, или 1,5%.

Член 5

Од износот од член 4 точка 2 на Договорот републиките и Социјалистичка Автономна Покраина Косово обезбедуваат:

1) СР Босна и Херцеговина	36,115.200 динари
2) СР Македонија	17,476.800 динари
3) СР Словенија	32,630.400 динари
4) СР Србија (надвор од териториите на социјалистичките автономни покраини)	71,544 000 динари
5) СР Хрватска	72,982.800 динари
6) СР Црна Гора	7,286.400 динари
7) САП Косово	7,431.600 динари

ВКУПНО: 245,467.200 динари

Учеството на републиките и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово од став 1 на овој член е утврдено сразмерно на учеството во општествениот производ на вкупното стопанство на Југославија и на учеството во приходите од игрите на среќа, освен за СР Србија надвор од териториите на социјалистичките автономни покраини, чиешто учество во целост е утврдено сразмерно на учеството во општествениот производ на вкупното стопанство на Југославија.

Член 6

Републиките и автономните покраини средствата од член 5 на Договорот ќе ги обезбедат од приходите од игрите на среќа, односно од други извори.

Средствата од став 1 на овој член републиките и автономните покраини ќе ги уплатуваат во еднакви годишни износи, најмалку двапати во текот на годината, почнувајќи од 1 јули 1983 до 30 јуни 1986 година.

Член 7

Учесниците на Договорот се согласни поавата и должностите на инвеститор да ги врши Собранието на град Нови Сад.

Член 8

Иницијатива за измена и дополнење на Договорот може да даде секој учесник на Договорот.

Член 9

Договорот се смета за склучен кога ќе го потпишат овластените претставници на сите учесници на Договорот.

Член 10

Договорот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

За Собранието на СФРЈ
Родољуб Станиќ, с. р.

За Собранието на СР Босна и Херцеговина,

Хасан Дервишбеговиќ, с. р.

За Собранието на СР Македонија,

Александар Андоновски, с. р.

За Собранието на СР Словенија,

Мајда Пољаншек, с. р.

За Собранието на СР Србија,

Борислав Атанацковиќ, с. р.

За Саборот на СР Хрватска,

Милан Рукавина Шаин, с. р.

За Собранието на СР Црна Гора,

Велимир Шљиванчанин, с. р.

За Собранието на САН Војводина,

м-р Исидор Секицки, с. р.

За Собранието на САН Косово,

Решет Руди, с. р.

За Собранието на град Нови Сад,

Бранислав Миндиќ, с. р.

За Сојузот за физичка култура на Југославија,

Петар Буцу, с. р.

ПРЕТСМЕТКА

НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА 36. СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО ПИНГ-ПОНГ 1981 ГОДИНА ВО НОВИ САД

Претсметковната вредност на изградбата на дел од Спортскиот центар „Војводина“ и на организацијата и одржувањето на СПЕНС '81 изнесува 2 243 073 622 динари

Од тоа:

а) изградба и опремање на дел од Спортскиот центар „Војводина“ 2 142,649 842 динари

б) трошоци за организација и одржување на СПЕНС '81 100,423 788 динари

а) За изградба, опремање и одржување, за време на СПЕНС '81, на дел од објектот на Спортскиот центар „Војводина“ во Нови Сад

1. Голема спортска сала, мала спортска сала, тренинг-сала, прес-центар и придружна содржина 1 445,230 000 динари

2. Надомест за уредување на градежното земјиште 376,373 499 динари

3. Одржување на дел од објектот за време на СПЕНС '81 13,479 500 динари

4. Набавка на опрема за одржување на објектот 26,342 257 динари

5. Камати на кредитите за премостување на финансирањето на изградбата во периодот од 1979 до 1981 година 281,224 578 динари

ВКУПНО: 2 142,649 834 динари

Детално образложение:

На службата на општественото книговодство и е пријавена претсметковната вредност на објектот на 15 декември 1980 година во следната структура:

	Претсметковна вредност	Дел што се однесува на СПЕНС '81
1. Отворени спортски терени	15,000 000	—
2. Реконструкција на стадионот	92,104 000	—
3. Хала	723,000 000	728,000 000
— Блок „А“ голема сала		
— Блок „Б“ мала сала тренинг-сала придружна содржина	667,000 000	566 950 000 (85%)
— Блок „Ц“ базени	169,000 000	—
4. Проекти, надзор, такси и др.	221,000 000	150,280 000 (68%)
	1.892,104 000	1.445,230 000

Вкупната површина на објектот на халата изнесува 70 339 m², а делот што се користеше за време на СПЕНС '81 — 50.680,08 m² (72%). Вредноста на уредувањето на градежното земјиште, врз основа на одлуката на Собранието на општина Нови Сад за овој вид објекти изнесува 7 426,67 динари/m². 50 680 m² × 7.426,47 динари = 376,373.499 динари.

Со оглед на исклучително кратките рокови за изградбата, за одржување на објектот за време на СПЕНС '81 беа потребни вонредни трошоци, со дежурство за сите водечки монтери за сите инсталации, бидејќи воопшто немаше пробна работа и разработување на инсталациите, туку за време на СПЕНС '81, всушност, беше извршена пробна работа на објектот.

Покрај оптемата вградена во објектот опфатена со претсметката на градежните и на градежно-занаетчиските и инсталационите работи, набавена е опрема што е мобилна и служи за функцијата на објектот и за одржување на објектот (платформа за интервенции на поголеми височини, монтажни скелиња, мобилна електронска опрема за семафори, озвучување, апарати за чистење и одржување).

Каматите на кредитот од 816,688 000 динари со кој е премостен проблемот на финансирањето на изградбата во периодот од 1979 до 1981 година изнесуваат 281,224 578 динари.

б) За организација и одржување на СПЕНС '81

1. Сместување, исхрана и прероз на учесниците 21,500 000 динари

2. Набавка на опрема потребна за одржување на СПЕНС (маси, рингови, судиски маси, механички бројачи, мрежички, топчиња, часовници, чанти, папки итн.) 10,423,788 динари

3. Издавачка дејност (платката, влезници, четири билтени, прирачник за пинг-понг, водич, монографија, речник, програма, проспектус, разни прес-билтени, итн.) 20,000 000 динари

4. Церемонија на отворањето и затворањето и награди (свечена претстава, изложби, културни приредби во градот, излет во Белград, итн.) 25,000.000 динари

5. Пропаганда за СПЕНС '81 (знамиња на земјите — учеснички, декорација на градот, спортски знамиња, сувенири, реклами на ТВ и радиото, транспаренти за добредојде)

20,000 000 динари

6. Обврска спрема ИТТФ, Пинг-понгарскиот сојуз на Југославија, одржувањето на конгресот на ИТТФ и разни собири за време на СПЕНС

3,500 000 динари

ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СПЕНС '81

100,423 788 динари

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ТОЧКА 24 СТАВ 4 НА РЕЗОЛУЦИЈАТА ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГО
1983 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ бр. 77/82)

1. Советот на Сојузот на синдикатите на Хрватска поднесе предлог, а Владо Михаљевиќ и Милојко Гвоздиќ од Загреб, иницијатива до Уставниот суд на Југославија за оценување на уставноста и законитоста на одредбите од точка 24 став 4 на Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 во 1983 година наведувајќи дека овие одредби на Резолуцијата не се согласни со чл 14, 17, 19 и 20 од Уставот на СФРЈ и со чл. 13, 18, 45, 51, 53, 116, 126 и 129 од Законот за здружениот труд поради тоа што се нив е определено дека средствата за лични доходи на работниците во производствените и услужните дејности на стопанството треба да растат побавно од растежот на чистиот доход, наместо да зависат од растежот на остварениот доход.

Советот на Сојузот на синдикатите на Хрватска смета дека на овој начин се негира доходот како материјална основа за остварување на самоуправни општественоекономски односи и како материјална основа на правото на работниците да одлучуваат за условите и резултатите од својот и од вкупниот општествен труд, со што, истовремено, се доведува во прашање класната суштина на одлучувањето на работните луѓе за целокупната општествена репродукција, и тоа, токму, преку доходот. Во прилог на тоа наведува дека со Уставот и со Законот за здружениот труд е уредено дека на секој работник, во согласност со начелото за распределба според трудот и со порастот на производноста на неговиот и вкупниот општествен труд, и со начелото за солидарност на работниците во здружениот труд му припаѓа личен доход според резултатите од неговиот труд и од неговиот личен придонес, што со својот текушт и минат труд го дал за зголемување на доходот на основната организација, Советот посебно истакна дека, според наведените одредби на Уставот на СФРЈ и на Законот за здружениот труд, растежот на личните доходи не може да се врзува за растежот на чистиот доход туку за доходот, како за основна општествено-економска категорија на нашиот систем, односно како материјална основа на правото на работниците да одлучуваат за условите и резултатите од својот труд, како основен мотив за работа и како мерило на успешноста на производството и на вршењето на други дејности на основната организација на здружен труд.

Давателите на иницијативата Владо Михаљевиќ и Милојко Гвоздиќ сметаат дека оспорениот став на

Резолуцијата битно отстапува од одредбата на Уставот на СФРЈ и на Законот за здружениот труд, бидејќи со земањето на чистиот доход како критериум за растеж на личните доходи, личните доходи се споредуваат со изведената категорија, наместо со доходот како материјална основа за остварување на самоуправни општествено-економски односи и како материјална основа на правото на работниците да одлучуваат за условите и резултатите од својот труд. Оспорениот став на Резолуцијата содржи тенденција за стгување на дел од средствата од работниците за задоволување на општите и заедничките општествени потреби, а со тоа и тенденција за спречување на работниците да одлучуваат за целината на општествената репродукција.

2. Со оспорените одредби на Резолуцијата е предвидено дека средствата за лични доходи на работниците во производствените и услужните дејности на стопанството, во согласност со одредбите од оваа резолуција, треба да растат побавно од растежот на чистиот доход, а личните доходи во вонстопанските дејности побавно од порастот на личните доходи во стопанството.

3. Собранието на СФРЈ — Соборот на републиките и покраините во одговорот на предлогот на Советот на Сојузот на синдикатите на Хрватска и на дадената иницијатива за оценување на уставноста и законитоста на оспорената одредба на Резолуцијата, наведе дека на својата седница од 28 и 29 јули 1983 година го усвои заклучокот дека оваа одредба на Резолуцијата не е несогласна со одредбите на Уставот на СФРЈ и со Законот за здружениот труд, бидејќи со неа не се гиба во основните права на работниците да располагаат со доходот и во согласност со начелото за распределба според трудот, да ги распредуваат и средствата за лични доходи.

4. Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, во актот број 29/676/2 од 28 март 1983 година, го даде своето мислење дека оспорените одредби на Резолуцијата го практиката создаваат повеќе проблеми. Работниците не се мотивирани повеќе да издвојуваат за амортизација, бидејќи таа го намалува чистиот доход, што негативно се одразува врз работниците во материјалното производство. Промениите во зголемувањето на каматните стапки, исто така, го намалуваат чистиот доход. Смета дека основот за материјалните положби на сите работници треба да биде ист, а тоа е доходот и продуктивноста на трудот, односно придонесот на работниците во зголемувањето на доходот.

5. На јавната расправа, одржана на 22 септември 1983 година, претставниците на Собранието на СФРЈ истакнаа дека со оспорената одредба не се негираат самоуправни права на работниците да одлучуваат за распоредувањето на доходот туку дека со неа се утврдува глобалната политика за движењето на личните доходи во однос на растежот на чистиот доход, како што тоа и го поранешните години е правено. Оспорената одредба на Резолуцијата ги обврзува сите организации на здружен труд своите самоуправни општи акти за распоредување на доходот да ги усогласат со Резолуцијата.

Претставниците на Службата на општественото книговодство на Југославија на расправата дадоа известување дека Службата на општественото книговодство ја следи примената на оспорената одредба во секоја организација на здружен труд и дека за отстапувањето од оспорената одредба ги известува надлежните органи.

6. Уставниот суд на Југославија, со увидот во Резолуцијата утврди дека таа содржи и одредби за обврските на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници заради остварување на општите цели од Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година.

Според одредбите на чл 72 и 74 став 1 од Уставот на СФРЈ, со општествените планови на опште-

ствено-политичките заедници можат да се утврдат обврските на организациите на здружен труд за остварување на општите цели, со тоа што работниците и нивните органи се одговорни за остварувањето на овие цели и задачи и се должни за таа цел да преземаат потребни мерки и дејствија.

Резолуцијата во согласност со одредбите на чл. 122 и 123 од Законот за основите на системот на општествено планирање и за општествениот план на Југославија, исто така содржи такви цели и задачи за чие остварување се одговорни работниците во основните организации.

Од наведените причини Судот претходно оцени дека оваа Резолуција на Собранието на СФРЈ има карактер на општ акт на органот на федерацијата од член 283 став 1 точка 2 и член 287 од Уставот на СФРЈ, кој според чл. 206 и 207 од Уставот мора да биде во согласност со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон и дека, врз основа на член 375 став 1 точ. 3 и 4 од Уставот, за оценување на нејзината уставност и законитост исклучително е надлежен Уставниот суд на Југославија.

7. Судот, според целината на одредбите од точка 24 на Резолуцијата, оцени дека оспорените одредби од став 4 на оваа точка не претставуваат само глобална политика и општа пропорција во однос на средствата за лични доходи спрема чистиот доход во целото стопанство туку и обврска за секоја организација на здружен труд во областа на производствените и услужните дејности на стопанството, при распоредувањето на доходот, да обезбеди побавен растеж на личните доходи на работниците од растежот на чистиот доход, како и обврска за секоја организација во областа на општествените дејности да обезбеди побавен растеж на личните доходи од растежот на личните доходи на работниците во стопанството.

Со одредбите на член 17 став 3 од Уставот на СФРЈ е уредено дека остварениот доход во основната организација на здружен труд претставува материјална основа на правото на работниците да одлучуваат за условите на својот труд и за распределбата на доходот и да стекнуваат личен доход што претставува материјална рамка за остварување на овие права. Доходот и чистиот доход на организацијата на здружен труд во општествено-економскиот систем на СФРЈ се различни економски категории. Чистиот доход претставува само дел од доходот кој се утврдува откако од доходот ќе се распоредат средства за општи и заеднички општествени потреби и за намирување на обврските по основ на каматите, па нема уставен основ растежот на личните доходи на работниците да се условува со растежот на чистиот доход.

Според одредбите на член 19 став 2 од Уставот на СФРЈ, работниците во здружениот труд за вкупната лична и заедничка потрошувачка распоредуваат дел од доходот кој е сразмерен со кивниот придонес за остварувањето на доходот, што го даде со својот труд и со вложувањето на општествени средства како мијат труд на работниците. Придонесот на работниците за остварување на доходот не е нужно сразмерен ниту на растежот на доходот, ни на чистиот доход туку, како што тоа во согласност со начелото на распределбата според трудот и резултатите од трудот и со одредбите од чл. 116 и 123 на Законот за здружениот труд е уредено, на вивната продуктивност и на вкупната ефикасност на работењето. Затоа, според оцената на Судот, уследувањето на растежот на личните доходи на работниците со растежот на доходот, односно чистиот доход, а не со кивниот придонес што го даде за остварување на доходот, е несогласно со оваа уставна одредба и со наведените законски одредби.

Судот оцени дека оспорените одредби на став 4 точка 24 од Резолуцијата и во делот со кој е определено дека личните доходи на работниците во стопанските дејности треба да растат побавно од ра-

стежот на личните доходи на работниците во стопанските дејности, не се согласни со Уставот на СФРЈ. Со оглед на тоа што не е остварена соодветна диференцијација на можниот растеж на личните доходи помеѓу одделни дејности, во смисла на став 5 точка 24 од Резолуцијата, оваа утврдена граница на растежот на личните доходи се применува на сите работници во здружениот труд во стопанските дејности, без оглед на постојното ниво на личните доходи на работниците во одделни организации на здружен труд, и на нивниот труд и на резултатите од трудот.

8 Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точ. 3 и 4 и член 385 од Уставот на СФРЈ и на член 28 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, по одржаната јавна расправа, на седницата одржана на 6 октомври 1983 година, со мнозинство на гласови донесе

О д л у к а

Се укинуваат одредбите од точка 24 став 4 на Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 во 1983 година.

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претседател на Судот Воислав Ракиќ, и членови на Судот Божицар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, д-р Васил Гривчев, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Славко Кухар, Јаким Спиrowsки, Мустафа Сефо, Милосав Стиогоиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Иван Франко, д-р Александар Фира и Душан Штрбац.

У-бр. 53/83 и 62/83
6 октомври 1983 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
Воислав Ракиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за квалитетот на маслото за горење, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/83, се изграднаа далунаведените грешки, па се дава

И С П Р А В К А

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА МАСЛОТО ЗА ГОРЕЊЕ

1 Во член 2 наместо ознаките: „ЕЛ“, „ЛС“, „Л“, „ЛНС“, „С“, „СНС“ и „ТНС“ треба да стојат ознаките: „ЕЛ“, „ЛС“, „Л“, „ЛНС“, „С“, „СНС“ и „ТНС“ Во член 3 наместо ознаката: „ЕЛ“, на обете места треба да стои ознаката „ЕЛ“.

2 Во член 4 наместо ознаката: „ЛС“, на обете места треба да стои ознаката: „ЛС“.

3 Во член 5 наместо ознаката: „Л“, на обете места треба да стои ознаката: „Л“.

4 Во член 6 наместо ознаките: „Л“ и „ЛНС“ треба да стојат ознаките: „Л“ и „ЛНС“.

5 Во член 7 наместо ознаката: „С“ на обете места треба да стои ознаката: „С“.

6 Во член 8 наместо ознаките: „С“ и „СНС“ треба да стојат ознаките: „С“ и „СНС“.

7. Во член 10 наместо ознаката: „ТНС“ треба да стои ознаката: „ТНС“.

8. Во член 12 став 1 точка 7 наместо ознаката: „ЕЛ“ треба да стои ознаката: „ЕЛ“.

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград,
13 октомври 1983 година

ОДЛИКУВАЊА**У К А З****ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Мартиновиќ Јуре Анте;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН
ВЕНЕЦ**

Вучковиќ Милића Милан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Ђеливук Петра Душан, Драгосавац Николе Ђуро, Ђура-Крмпотиќ Јуре Ана, Ђуриќ Петра Драган, Егеккер Јошко, Поповиќ Михајла Драгиќ,

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Амижиќ Луке Иван, Баковиќ Филипа Петар, Биљановиќ Владе Стојан, Босанчиќ Анте Ивица, Божиновиќ Милана Недељко, Брско Јосипа Недељко, Булиќ Фране Јосип, Буловиќ Илије Божо, Бушиќ Стјепана Жарко, Цвитан Марка Роко, Грнзель Дује Божо, Колиќ Доброслава Вицко, Кораћ Михајла Јован, Кошариќ Станка Владимир, Лаушиќ-Зулин Илије Недељка, Марјановиќ Ранка Петар, Марушиќ Ђоже Иван, Ненадиќ Данка Бранко, Пајиќ Раде Милан, Призиќ Николе Јован, Пркиќ Мате Иван, Рамљак Ивана Милијан, Савиќ-Савиќ Миле Анка, Шабан Марка Јозо, Шолиќ Ивана Босиљка, Шуњиќ Петра Иван, Топиќ-Матиќ Бруна Ѓда, Врсаловиќ Арона Миховиќ, Вуковиќ-Ракуљиќ Стипе Мира, Здјелар Марка Нинко;

— за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Капов Марина Јусто, Кнежевски Милоша Драгиќ, Лончар Ђуре Миодраг, Хикајловиќ-Дариќ Момира Љубица,

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Амижиќ Петра Анте, Артиќ Недељка Давор, Бачак Ивана Владимир, Башиќ Марка Недељко, Ђогоевиќ-Марушиќ Мате Миле, Боко Ивана Анте, Џвијановиќ Николе Душан, Ѓориќ Петра Лука, Дудуковиќ Милоша Мане, Кожул Нике Шиме, Крстичевиќ-Ѓук Обрада Нада, Кулаза Ивана Мирко, Марасовиќ Боже Лука, Матковиќ Блаже Не-

дељко, Мужиниќ Андрије Анте, Назор Бруна Анте, Невешчанин Стјепана Марин, Пејковиќ Николе Франц, Перковиќ Андрије Мирко, Подлипец Љуба Ђојан, Поповиќ-Гобин Аугустина Здравка, Рачиќ Николе Дишко, Роган-Горуп Алојза Драгутиќ, Савиќ Марка Јован, Смајкан Хамида Ибро, Шалов Дује Ката, Шего Марка Петар, Трбојевиќ Милоша Никола, Варводиќ Боже Стипе, Зорница Јуре Јосип, Жиц Фране Франо, Жуљевиќ Мате Лука, Жуљевиќ-Черина Анте Мара.

Бр 1
4 јануари 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с.р.

У К А З**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— по повод шеесетгодишнината од животот а за долгогодишна револуционерна работа и особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани за слобода и независност на земјата, како и за значаен придонес во изградбата на социјалистичкото самоуправно општество

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА**

Грличков Славка д-р Александар, Мицајков Гошов Мито;

Бр 2
5 јануари 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с.р.

У К А З**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Кнежевиќ-Косен Леона Ерна, Миловановиќ-Радовановиќ Младомира Лена, Митровиќ Димитрија Ѓавле, Пешиќ Стојана Милојко, Тадиќ Милорада Милисав;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бојат Недељка Љубомир, Божиќ Митров Стојан, Чeko Ловре Фрањo, Чировиќ Живка Грубан, Бапиќ Петра Милан, Карас Мојсија Милутиќ, Кичема Милана Драгољуб, Краговиќ Драгољуба Радослав, Крнета Јована Лука, Лукиќ Љубомира Вождар, Милошевиќ-Милетиќ Милоша Ружица, Мужденка Николе Милош, Новаковиќ Ђорѓа Здравко, Радојчиќ Живојина Богомир, Ракочевиќ Јакова Љубо, Таталовиќ Николе Душан, Тмушиќ-Бакиќ Миладина Милева, Вељовиќ Алпије Владета, Војновиќ Јована Арсеније, Вуковиќ Милица Драгутиќ;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Андреиќ Обрада Рајко, Бабиќ Маријана Антун, Буха Илије Данило, Цветковиќ Љубомира Љубомир, Ђириќ Алексеј Василије, Ђировиќ Милана Милутиќ, Драгиќ-Велички Саве Смиља, Драгојевиќ Драгомира Милосав, Ђокиќ Милутина Драгомир, Ђукиќ-Михајловиќ Живка Бранислава, Ђурковиќ Будимира Братимир, Хаџихалиловиќ Светозара Вера, Игњатовиќ Милутина Миленко, Јагеровиќ Владисава Љубомир, Јерковиќ Лазара Иван, Јокановиќ Риста Драгица, Јовановиќ Алексеј Слободан, Косоцац Милоша Милутиќ, Лацмановиќ Милете Веселин, Леонтиќ Живана Богдан, Мајсторовиќ Пантелије Радивоје, Матејиќ Ђорѓа Миодраг, Михајловиќ-Милановиќ Владимир Драгица, Мијалковиќ Алексеј Славољуб, Мирковиќ Саве Спасо, Мишковиќ Деспота Боривоје, Мишовиќ Драгомира Јелица, Младеновиќ Николе Сретен, Николиќ Тихомира Драгослав, Новитовиќ Живорада Живога, Паравина Радета Душан, Петровиќ Ђорѓа Јован, Потиќ Ђуре Мирко, Пузовиќ Свете Анто, Радовиќ Богољуба Раде, Рапајиќ Илије Љубомир, Рашковиќ Константина Љубомир, Рендели Владимир Добрила, Симоновиќ Мирка Душан, Станојевиќ Војислава Миодраг, Стојковиќ Светозара Боривоје, Тадиќ Живка Стеван, Татит-Јаниќ Жарка Озра, Трајковиќ-Пазаринчевиќ Косте Јевросима, Трифунковиќ Јаблана Борисав, Врачар Жарка Рајко;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Војевиќ Бошка Божа;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бујишиќ Ђорѓа Остоја, Ђуковиќ Гвоздена Владимир, Ђаковиќ Благога Момчило, Михајловиќ Живана Ангелина, Мијатовиќ Светолика Душан; Миленковиќ Стојана Тома, Николиќ Тодора Радивоје, Станимировиќ Спасоја Миодраг, Вишекруна Душана Петар, Вранешевиќ Ђуре Гојко,

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Алексиќ Драгомира Миодраг, Аврамовиќ-Старчевиќ Драгомира Добрила, Баковиќ Видоја Новак,

Бешлиќ Светозара Живка, Бошковиќ Рајка Радоје, Бошковиќ Светислава Томислав, Божковиќ Василија Милета, Бркиќ Илије Анкица, Булаиќ-Ковачевиќ Босилка, Џагиќ-Цветановиќ Милутина Радојка, Чегирло Јосипа Рудолф, Чулибрк-Вокшал Јосипа Мирјана, Даничиќ Божидара Станко, Димитриевиќ Павла Милан, Драганиќ Гојка Милан, Ђермановиќ Љубисава Здравко, Ђорђевиќ Љубомира Милош, Ђорђевиќ Владимира Ранѓел, Ђукиќ Драгомира Миодраг, Ђукиќ Пауна Живадин, Ђурђевиќ Милорада Драгољуб, Ђорђевиќ-Каменарски Милана Јованка, Ђорђевиќ Предрага Никола, Ђуриќ Петра Радомир, Ђузовиќ-Ѓрбиќ Милана Чедомила, Гавриловиќ Обрада Љуѓа, Гога Светозара Даница, Гојковиќ Стевана Милутиќ, Грковиќ Лазара Душан, Гвојиќ Милана Милан, Игњатовиќ Стојадина Јордан, Илиќ Ајама Милицав, Јокановиќ-Радишиќ Игњата Јелка, Јовановиќ Јакова Боривој, Јовановиќ Миланка Чедомир, Јовановиќ Жарка Витомир, Јовиќ Владимир Ратомир, Кнежевиќ Илије Здравко, Коневски Марка Вељко, Крстичиќ Стаја Радован, Куштримовиќ Мартина Душан, Кузмановиќ Илије Радован, Кузмановиќ Драгутина Сретен, Лабовиќ Шчепана Димитрије, Лазиќ-Јанковиќ Милоша Ружица, Маливук-Поповиќ Ђорѓа Братислава, Малетиќ-Стрика Радована Савета, Маринковиќ Милице Милан, Марковиќ Драгољуба Борисав, Марковиќ Велимира Михајло, Марковиќ Богољуба Сретен, Мичиќ Мике Џвиќ, Миленковиќ Милана Иван, Миленковиќ-Застријановиќ Василије Загорка, Милиќ Тихомира Александар, Милорадовиќ Ђока Милован, Милутиновиќ Светозара Михајло, Миљковиќ Петра Павле Миљковиќ Владислава Живојин, Мирковиќ Живана Милан, Митропан Андреје Петар, Младеновиќ Драгољуба Јован, Младеновиќ Милуна Првослав, Новаковиќ Срете Милан, Павловиќ Божидара Бранислав, Пејковиќ Драгомира Љубомир, Петров Јордана Вене, Поповиќ-Љукиќ Драгана Радмила, Поровиќ Мехмеда Реџеп, Прентиќ-Прентиќ Милоша Милка, Прокиќ-Васиљевиќ Владимира Десанка, Радиќ Саве Коста, Рајковиќ-Петрониќ Драгомира Верица, Ракиќ Миле Јово, Рамиќ Трифуна Василија, Садиковиќ Јунуза Фета, Савиќ Радомира Милица, Савиќ Јездимира Миливоје, Смиљаниќ Драгутина Војислав, Софтиќ Суља Мухамед, Станковиќ Јелка Александар, Станковиќ Милоја Ралиша, Станковиќ Новака Радојица, Станковиќ Топлице Зоран, Станојевиќ Властимира Радмило, Стевановиќ Милојка Михајло, Стојановиќ-Влајиќ Јове Лепосава, Стојиќ Ивана Вера, Стојиќ-меновиќ Недељка Станко, Стражмистер Александр Миодраг, Сурдуќки-Чолиќ Славка Даница, Шарац Гаврила Радивој, Тодоровиќ-Васиљевиќ Ђорѓа Босилка, Толоровиќ Косте Миодраг, Тошиќ Николе Богољуб, Вујевиќ Богдана Саво, Вујовиќ Томе Лазар, Вујовиќ Васе Витомир, Вукашиновиќ Панте Цветко, Вуковиќ Вукиќ Николе, Зариќ Марка Владимир, Златановиќ Танасија Слободан, Живановиќ-Бранковиќ Димитрија Христина;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Сошиќ Саве Милован;

— за залагање и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Агиќ Војина Бранислава, Ајдини Сефедина Аслан, Андреиќ Велизара Владан, Анѓелковиќ Вукашина Радослав, Аризановиќ Стојана Радомир, Бајиќ Властимира Жарко, Бешировиќ Мустафе Милош,

Билалагић Фериде Неџиб, Вјелић Милана Мирослав, Вјелица Ристе Никола, Богдановић Боровоја Драгиша, Војовић Дико Десимир, Борисевић Остоје Драгој, Бошковић-Чајкушић Маријана Анкица, Брановић Ђорџа Славко, Брђевић Станимира Драгослав, Булат-Ристановић Милоша Милена, Џејевић Јована Мирослав, Џејковић Спасоја Милисав, Џизмић Симе Владимир, Чирановић Живна Миландин, Даниловић Недељка Велимир, Давидовић Алексе Радивоје, Детанац Салка Сабит, Девура Стевана Милан, Димчић Станка Мирко, Димитријевић Веселина Миодраг, Димитријевић-Магсимовић Александра Милка, Димитријевић Лазара Томислав, Динкић Стојана Миросинка, Дивац Рајка Миленко, Домановић Борисапа Миленко, Драшковић Рада Вукосав, Дробњак Јосо Милорад, Дуњић Велисва Милета, Ѓиласовић Живомира Милко, Ѓокић Милована Милан, Ѓорђевић Страхиње Будимир, Ѓорђевић-Стражичић Степана Марија, Ѓорђевић Јована Обрад, Ѓорђевић Божицара Жарко, Ѓорић Мирослава Чедомир, Ѓукић Алексе Драгомир, Ѓуричић Милутина Будимир, Ѓуровић Петра Љубиша, Ѓжановић Авда Исмет, Ѓраковић Јакова Милан, Ѓејзули Демира Исмаил, Ѓачић Велимира Душан, Ѓојковић Гаврана Рајка, Ѓрбовић Милоша Душан, Ѓрковић Миле Богдан, Хејна Јосипа Раде, Херак Јована Владимир, Ибровић Вечира Ремзија, Илић Милорада Драгослав, Илић-Златковић Бранка Милошка, Илић Витомира Жарко, Иљац Митра Стеван, Ивановић Живана Михајло, Ивановић Жиготица Живорад, Јажији Илера Шукри, Јаја Вајрам Алит, Јанићијевић Душана Јован, Јаљуш Милутина Миливоја Радојка, Јевтић Миодрага Алексанџар, Јевтовић Иванка Милко, Јоковић-Радишић Љубинка, Јордовић Недељка Владан, Јосиповић Антонија Миланка, Јосиповић Радомира Жигота, Јовановић Илије Божица, Јовановић Божицара Мирко, Јовановић Рајка Новак, Јовановић-Станимировић Цветка Ружица, Јовић Мајче Душан, Јевтовић Богољуба Милован, Јусуфи Ѓамила Абдула, Калушевић Божицара Џмиљка, Капетановић Стевана Десимир, Каваја Ѓуре Радомир, Колашинац Мојса Милко, Константиновић Арсена Зорица, Кркотић Панџа Томислав, Крнета-Станисављевић Стојана Наталија, Крстић Ивана Драгомир, Лазар Михајло Ференц, Лазаревић Душана Драгослав, Лазаревић Миливоја Милан, Лезић Богдана Жарко, Лончаревић Новице Михајло, Љубинковић Светозара Ранко, Љубинковић Милана Верољуб,

Мајсторовић Божицара Златомир, Мандић Станка Марко, Манџловић Јована Ковиљка, Маринковић Радомира Милан, Марјановић Љубинка Божицар, Марковић Михајло Звонко, Марковић Сава Милун, Масникоса Вује Марко, Матовић Арсенија Љубиша, Михајловић Милоша Ѓорђе, Михајловић-Мићковић Марка Зорка, Мишушковић Радомана Мирјана, Милачиговић Александра Милија, Милановић Миливоја Живојин, Милетић Гаврила Томислав, Милорадовић Живојина Милан, Миловановић Мирослава Пера, Миловић Косте Маринко, Минчић Љубомира Милорад, Мишић Драгослава Љубивоје, Митровић Тодора Миливоје, Младеновић Душана Гвозден, Недељковић Милана Петар, Немац Францишке Јосип, Никин Васе Јован, Николаевић Јефта Војислав, Николић Љубинка Милутин, Николић Добрисав Миодраг, Николић Бранка Живота, Новековић Николе Илија, Никковић Милан Јован, Новаковић Љубомира Богосав, Новаковић Милисав Војко, Панић Десимира Здравко, Павтелић Живка Љубомир, Пантић Живана Ратомир, Пауповић Радојка Драгослав, Павловић-Костадиновић Миленка Бранислава, Павловић Василија Јанче, Павловић Драгиша Павле, Павловић Исидора Радојко, Павловић Стојилка Влада Пејановић Павла Петар, Пејчић Тихомира Бранислав, Петронијевић Видоја Момир, Петровић-Илић Животе Оливера, Петровић Грујице Живомир, Поповић Војислава Антон, Поповић Јована Спасоје, Пристов Франца Антонија, Радаковић Лазе Воји-

слав, Радојчић Глигорија Радивоје, Радојевић Првослава Драгиша, Радојковић Радослав, Радосављевић Живадина Љубодрог, Радосављевић Радуна Миодраг, Радошевић Глигорија Љубомир, Радовановић Марка Живан, Радовић Тихомира Миодраг, Рајчић Богољуба Михајло, Рајић Васе Гојко, Рајковић Драгољуба Миодраг, Релић Борислава Виромир;

Савичевић Славка Милан, Секулић Новице Немања, Симић Живка Милутин, Софтић Амир Селим, Спасојевић Василија Срећко, Срећковић Миодрага Војислав, Сремац Душана Милан, Стаменковић Мијерла Душан, Стамевски Благоја Иван, Станковић Живадина Милисав, Станковић-Симкић Неђе Вукосава, Станковић Димитрија Живко, Стефановић Живка Миодраг, Степановић Радислава Степан, Стојадиновић-Јовић Петра Милка, Стојановић Сента Беша, Сулејмановић Елмаза Омер, Својић Јанићија Спасоје, ШаФарик Јанка Милена, Таловић Шабана Рамо, Текић Радована Добровоје, Тешић Глигорија Јовиша, Тодоровић Здравка Милорад, Тодоровић Љубомира Тихомир, Томић Светомира Јован, Томић Радомира Петар, Тошевић Асена Чедомир, Тошић Јована Миодраг, Трајковић Јована Стојадин, Трокановић Илије Јордан, Трпковић Драгутина Бранислав, Туцаковић Миливоја Рајко, Тупањап-Јеласка Емила Ана, Туркмановић Халида Мунир, Урошевић ТеоФана Радослав, Варинац Никола Раде, Васиљевић Јована Милан, Васиљевић Данила Добровоје, ВеФић Мује Халил, Величковић Занко, Величковић Милана Димитрије, Вићентијевић Вићентија Богољуб, Видаковић Луке Александар, Витезовић Уроша Родољуб, Владановић-Шуприновић Владе Иванка, Вучковић Милоша Чедомир, Вучковић ЈеФтимија Драгослав, Вуканац-Лазаревић Страхиње Нада, Вукић Владимира Јосип, Вукосавовић Милана Олга, Здаковић Милутина Чедомир, Живић-Живковић Вукадина Живка, Живковић Мирослава Милутин, Живојиновић Драгољуба Ѓорђе, Жувела Франко Марија;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во постигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани.

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Ѓабаревић Синише Љубомир, Илић Василија Борислав, Лукић Кицо Миланги, Милосављевић Радосава Борислав, Стојковић Живорада Милутин;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Андоновић Стојана Венко, Аслани Шукрија Рамиз, Ѓжелановић Стевана Тимотије, Ѓазими Джемали Рахим, Ѓжановић Мурча Сујро, Јовић Миливоја Љубиша, Ѓоровић Велијамин Велимир, Кнежевић Драгомира Борисав, Костић Аранџела Синиша, Лечић Ивана Симо, Лесић Богосава Драгослав, Мзтејић-Ватовић Милоша Николија, Милаговић Предрага Радмило, Митић Предислава Драгош, Миловановић Радовина Превислав, Нешић Радована Светомир, Новаковић Неђе Љубиша, Перуновић Јована Мирослав, Радовић-Стернат Мартина Марија, Ристић-Јевтовић Јована Налеџда, Симић Рада Драгиша, Сияџиревић Здравка Мирољуб, Спремић Станоја Славко, Сретовић Миливоја Срећко, Станковић Милисава Ѓорђе Стевановић Љубомира Марко, Топорозић Јанка Драгомир, Трмић Милана Максим, Васић Ѓорџа Младен, Васиљевић Павла Ѓорђе, Вукомановић Милорада Радосав;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Страна

Бећовиќ Мумина Авдија, Бошњаковиќ Радојице Стаменко, Божиќ Јово Радомир, Димитријевиќ Милана Љиљана, Друловиќ Јована Ђорђе, Ђорђевиќ Сава Јанко, Ердоглија Душана Живорад, Гојиќ-Врабац Миле Борка, Игњатовиќ-Молдован Јована Стојанка, Јанићијевиќ Василија Сава, Јоксимовиќ Бранислава Милосав, Јурасовиќ Петра Сава, Костиќ Сава Антоније, Кувекаловиќ Миливоја Мирко, Лајиќ Драгоја Милорад, Лековиќ Тодора Милисав, Лојаничиќ Радоја Ратомир, Љубјасављевиќ-Јаковљевиќ Илије Милена, Мастелица Јове Љубомир, Милетиќ Драгутина Живота, Никиќ Спасоја Перо, Пантиќ-Кобиларевиќ Петра Зорица, Петровиќ Стаменка Петар, Поповиќ Милана Леко, Пристел Стевана Слободан, Пурјиќ-Гујаничиќ Витомира Софка, Радишиќ Милентија Миладин, Радојевиќ Ђорѓа Веселин, Радојевиќ Милојка Обрад, Радичиќ Војина Гвозден, Радуљ Цветко Бошко, Салихбеговиќ Хајдара Мухамед, Секулиќ Тодора Радисав, Среќковиќ Момчила Србољуб, Стојчиќ Станислава Ралојица, Шошиќ Петра Момчило, Шундек Радована Миливоје, Вучковиќ Сретена Љубиша, Зориќ Јове Радмила;

— за залагање и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Аломеровиќ Рефо Хасан, Авдагиќ Мурата Алија, Драгутиновиќ Јована Драгољуб, Хаджалиќ Алије Салко, Мрдаковиќ Здравка Слободан, Николиќ Војислава Живко, Петриќ Благоја Радосав, Радуловиќ Јове Владимир, Станишиќ Теодора Крсто.

Бр. 3

14 јануари 1983 година

Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
706. Закон за дополнителен на Законот за здружениот труд — — — — —	1581
707. Закон на Сојузниот совет за заштита на уставниот поредок — — — — —	1581
708. Закон за измени и дополненија на Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците — — — — —	1582
709. Закон за обезбедување средства на федерацијата за додатен влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Интерамериканската банка за развој по повод шестото пополнување на средствата на банката — — — — —	1584
710. Закон за измени и дополненија на Законот за издавање нови банкноти и ковани пари — — — — —	1584
711. Закон за измени на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1983 година — — — — —	1585
712. Измени на Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 во 1983 година — — — — —	1585
713. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за злоупотребата на опојните дроги — — — — —	1585
714. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за надзорот над применувањето на пропи-	
сите во областа на прометот, цените и квалитетот на стоките и услугите за првото полугодие на 1983 година — — — — —	1586
715. Одлука за валоризација на средствата што републиките и автономните покраини ги уплатиле за 1982 година за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година — — — — —	1588
716. Одлука за подготвување и донесување на Општествен план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година — — — — —	1989
717. Одлука за измена и дополнителен на Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година — — — — —	1589
718. Одлука за усвојување на Предлогот Собранието на СФРЈ да биде учесник во склучувањето на Општествениот договор за штедењето и рационалното користење на електричната енергија, како и за солидарноста на републиките и автономните покраини во случај на недостиг на електрична енергија — — — — —	1591
719. Одлука за издавање на банкноти од 2 000 и 5 000 динари — — — — —	1591
720. Одлука за потврдување за Завршната сметка на Фондот на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство за 1982 година — — — — —	1591
721. Одлука за избор на член на Советот на федерацијата — — — — —	1591
722. Одлука за разрешување и именување на заменик на сојузниот јавен обвинител — — — — —	1592
723. Одлука за разрешување и именување сојузен јавен правобранител — — — — —	1592
724. Одлука за разрешување и именување генерален директор на Службата на општественото книговодство — — — — —	1592
725. Одлука за измена и дополнителен на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на определени производи и услуги за определување на производите и услугите од надлежноста на федерацијата за кои организациите на здружен труд се должни да доставуваат ценовници до Сојузната заедница за работи на цените заради заверка — — — — —	1593
726. Правилник за образецот на уверението за здравствената состојба на пратки на растенија што се извозуваат или реекспортираат — — — — —	1593
727. Одлука за измена и дополнителен на Одлуката за определување на производите и услугите од надлежноста на федерацијата за кои организациите на здружен труд се должни да доставуваат известувања за цените до Сојузната заедница за работи на цените, заради следење — — — — —	1596
728. Општествен договор за финансирање на 36 светско првенство во пинг-понг, што е одржано 1981 година во Нови Сад — — — — —	1597
Одлука за оцена на уставноста и законноста на одредбите од точка 24 став 4 на Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82) — — — — —	1599
Исправка на Правилникот за квалитетот на маслото за горење — — — — —	1600
Оликувања — — — — —	1601

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ѓистиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Велько Тадиќ. — Печата Београдски издавачко-графички завод, Белград, Бугарар војводе Мишиќа бр. 17.